

МИНИСТЕРОТ ЈАКИМОВСКИ НЕМА СРЦЕ!

Здружението на родители на деца заболени од церебрална парализа од Скопје е организација која ги застапува интересите на децата кои боледуваат од церебрална парализа, но им помага и на нивните семејства.

Факт е дека родителите се оставени сами на себе да го решаваат проблемот, кој во другите земји се третира и како социјален, а не само личен.

Повод за нашата реакција е арогантно и нечовечко однесување на министерот за труд и социјална политика, господинот Стевчо Јакимовски, кој наместо да ги решава проблемите кои секојдневно се јавуваат, тој се чини дека намерно го урива она што веќе е создадено и највулгарно нè понижува и нè омаловажува.

Би сакале да Ви се благодариме Вам, на новинарите кои покажавте голем интерес и поддршка за нас, за нашите фамилии и за нашите деца.

Ви благодарам што нè поддржавте и во нашиот протест на 16.5.2006 година и во целиот овој период. Но, за жал, од Владата нема никаква реакција. Стевчо Јакимовски остана глув и слеп на нашите повисици и жалната состојба на нашите деца и на нашите семејства. Изгледа тој човек нема срце - и од овде јавно му кажуваме дека и ние ќе немаме срце за него.

Господине Јакимовски, изборите дојдоа, повторно ќе ги барате нашите гласови.

Од сега му кажуваме на Јакимовски дека тој не е подготвен да оди на избори, и му советуваме на премиерот Бучковски да не го влече со себе во предизборната кампања, туку најдобро да го скрие во некоја дупка зашто тој нечовечен човек е срам и за Владата и за државата.

Наместо тоа, бараме Јакимовски јавно да ни се извини

што повеќе години нè навредува и нè понижува и нас и нашите деца и не ни дозволува да бидеме дел од ова општество. Ние, господине Јакимовски, имаме голема мака во животот, но ако мислите дека сме слаби и ќе дозволиме да продолжите да нè газите, многу сте погрешиле. Ние сме организирани и ќе ги повикаме сите медиуми и граѓаните да застанат зад нас. Доколку Јакимовски нема лице да се извини, бараме извинување од Владата. Лицата со хендикеп заслужуваат извинување. Бараме извинување од Стевчо Јакимовски, кој во своето министерување директно го загрози здравјето на нашите деца, заболени од церебрална парализа, но исто така, и животот на многубројни семејства кои не знаат како да постапуваат во новосоздадените услови. Бараме извинување за мизеријата во центрите, во кои заради десеткуваниот персонал, лицата кои директно работат со нашите деца треба да се грижат и за хигиената на центрите.

Недозволиво е, и надвор од сите стандарди и човечко достоинство, оној кој чисти да ги воспитува и да ги рехабилитира нашите деца. Ние, господине министер, не ги носиме таму децата зашто не си ги сакаме дома. Не! Ние ги

носиме со надеж дека нашите деца барем малку ќе напреднат и деноноќно работиме на тоа. Државата Македонија се обврзала и со Устав и со закони и со меѓународни договори дека ќе ни помогне. И Стевчо Јакимовски нема никакво право и нема да му дозволиме тоа граѓанско право да ни го одземе.

Бараме извинување од министерот Стевчо Јакимовски што дозволи оспособениот и стручен кадар, во кој вложи многу пари и германската Влада преку ГТЗ, и кој постигнуваше напредок во рехабилитацијата, да биде отпуштен и заменет со партиски кадар, кој никогаш немал искуство со деца или со рехабилитација на заболени од церебрална парализа.

Ние, господине министер, не сме отпад за оние кадри на вашите партии, на кои не можете да им најдете никаво друго чаре. На нашите деца им е потребна особена грижа и тоа е практика во сите европски земји, а не некоја ваша милостина. Бараме извинување за манипулативното ветување на министерот за финансии за покачување на надоместокот на ангажираните стручни лица од 24 отсто, пари кои веќе претходно им беа одземени од нивните веќе прескромни надоместоци. Бараме извину-

вање од Владата на Република Македонија што директно го загрозува лекувањето на нашите деца, блокирајќи го превозот на нашите деца до центрите за лекување.

Комбето кое е платено 36.000 евра и е обезбедено од германската Влада и ГТЗ, половина година е блокирано од бирократијата на македонската Влада. На овој начин, заради немање организиран превоз на болните деца до дневните центри, голем број родители не знаат како да им помогнат на своите деца, зашто и така не знаат како да врзат крај со крај во овие неподносливи економски услови. Секој родител знае што значи социјализацијата и интеграцијата во општеството за своите деца, па зарем и она малку што постои во нашата земја треба да се уништи и родителите сосема да се остават сами? Бараме извинување од Владата на Република Македонија за комплетната незаинтересираност за овој реален проблем. Нашата држава по сè изгледа дека е една од ретките земји во која не живеат хендикепирани лица, па нашата Влада смета дека не треба ниту на хартија да постои национално решение за менаџирање, организација и финансирање на дневните центри, со што би се обезбе-



Рубриците ФОРУМ и ПИСМА ја отсликуваат нашата отвореност кон јавноста. Овде автентично објавуваме и текстови кои не се во согласност со нашата уредувачка политика.



дила нивна одржливост. Бараме Владата да се извини затоа што дозволи хендикепираните лица да се злоупотребуваат од работодавачите. Бараме извинување од Владата затоа што останува глува и слепа на нашите барања, затоа што не можете

да сретнете хендикепирани лица на улица, затоа што нема најосновни услови за нивно движење, затоа што се принудени својот живот да го минуваат како затвореници во своите домови. Бараме од Владата да се извини затоа што заради нејзината не-

способност, илјадници жители на хендикепираните и на нивните семејства неповратно се уништени и тие се поинжени.

Ние нема да останеме на ова. Ние веќе се организираме и заедно со повеќе невладини организации ќе ре-

гираме здружено, организирано и јако.

Марина Билбиловска,
претседател на
Здружението на родители на деца заболени од церебрална парализа

ДЕМАНТ

По низата шпекулации кои деновиве се појавија во јавноста, Владата на Република Македонија и Министерството за труд и социјална политика уште еднаш потенцираат дека не отстапуваат од својата работна обврска и зацртаниот план за максимална финансиска и институционална поддршка на лица заболени од церебрална парализа. За таа цел, веќе се отворени 15 центри за дневно згрижување, едукација и оспособување на лица со посебни потреби, меѓу кои и лица заболени од церебрална парализа. Пред отворање се уште три центри за згрижување на вакви лица и тоа во Гостивар, Винаца и Скопје.

Освен тоа во мандатот на оваа Влада, и пред сè со ангажманот на Министерството за труд и социјална политика, максимално се унапредени правата на овие луѓе. Во таа насока, освен отворањето на нови центри, за неа на трето лице зго-

лемен е паричниот надомест за 20 отсто, односно за семејства каде паричните примања се до 6.200 денари. За семејствата, пак, каде има лица со тешки и најтешки пречки во телесниот и интелектуалниот развој, а се со пониски примања, Министерството за труд и социјална политика на секои три месеци дополнително издвојува до 13.400 денари помош за потребите на овие лица.

Оттаму, Владата смета дека крајно е нехумано оваа исклучително чувствителна категорија луѓе да биде злоупотребена во ек на кампањата, во предизборни цели, од страна на партиски ориентирани поединци и одделни невладини организации. Уште повеќе загрижува фактот што во вакви злоупотреби учествува и дел од невладиниот сектор.

**Владата на Република Македонија
и Министерството за труд
и социјална политика**

"БРИТА" - ФИЛТЕР ЗА ВОДА

"БРИТА" - ФИЛТЕР ЗА ВОДА - ЗНАЧИТЕЛНО ГИ НАМАЛУВА КАМЕНЕЦОТ И СОСТОЈКИТЕ, КАКО ШТО СЕ: ХЛОР, ОДРЕДЕНИ ПЕСТИЦИДИ (ЛИНДАН), НЕКОИ ТЕШКИ МЕТАЛИ (ОЛОВО И БАКАР). РЕЗУЛТАТОТ Е ПОЧИСТА, ПОБИСТРА ВОДА, СО ОДЛИЧЕН ВКУС ЗА ТОПЛИ И ЛАДНИ НАПИТОЦИ, А ИСТО ТАКА, ПРЕПОРАЧЛИВО Е ТАА ДА СЕ УПОТРЕБУВА И ЗА ГОТВЕЊЕ.

ВОДАТА ОД "БРИТА" ГО НАМАЛУВА ТАЛОЖЕЊЕТО НА КАМЕНЕЦОТ ВО АПАРАТИТЕ ЗА ДОМАЌИНСТВО. ФИЛТЕРОТ ЗА ВОДА "БРИТА" ИМА ЧЕТИРИ СТЕПЕНИ НА ФИЛТРАЦИЈА.

НАРАЧКА ЗА "БРИТА" - ФИЛТЕР ЗА ВОДА

ЦЕНА: 2.000 ДЕНАРИ + ПТТ ТРОШОЦИ

НАРАЧКАТА СЕ ВРШИ НА ТЕЛ: ++3892 3130-137; ++3892 3130-377 ИЛИ НА АДРЕСА: РЕДАКЦИЈА

"МАКЕДОНСКО СОНЦЕ", УЛ. "ЛЕНИНОВА" БР. 87 1000 СКОПЈЕ

